

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА БИТОЛА

Службено гласило на
Општината Битола
излегува по потреба

www.bitola.gov.mk



Број 8, година XLIX
Четврток, 28.06.2018
Битола

e-mail: bitola@t-home.mk

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола” бр. 10/05 и 17/08), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за давање на времено користење на недвижен имот објект без надоместок на УЗ „Коле Лачето“ кој се наоѓа на ул. „Партизанска“ бб Битола на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Битола

1. Ја објавувам Одлуката за давање на времено користење на недвижен имот објект без надоместок на УЗ „Коле Лачето“ кој се наоѓа на ул. „Партизанска“ бб Битола на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Битола, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 26.06.2018 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-539/1
28.06.2018 год.
Битола

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 3 и член 21 став 1 и став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 78/15, ..., 21/2018) и член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 05/02), член 22 став 1, точка 36 и член 70 од Статутот на општина Битола („Службен гласник на Општина Битола“ 10/05 и 17/08), Советот на општина Битола на седницата одржана на 26.06.2018 година, донесе:

ОДЛУКА

за давање на времено користење на недвижен имот објект без надоместок на УЗ „Коле Лачето“ кој се наоѓа на ул. „Партизанска“ бб Битола на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Битола

Член 1

Со оваа Одлука на ЈУ меѓуопштински центар за социјална работа во Битола, му се дава на времено користење недвижниот имот на објект на УЗ „Коле Лачето“ кој се наоѓа на ул. „Партизанска“ бб Битола, устроен на КП бр. 15855, ИЛ бр. 97393 за КО Битола 3 од 95 м² со намена В4-8, сопственост на општина Битола.

Член 2

Се овластува градоначалникот на Општина Битола да склучи договор со кој подетално ќе се регулира начинот на користење на објектот од член 1 на оваа Одлука.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.09-83/3
26.06.2018 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за утврдување на приоритет на проектот „Изградба на улици во населено место Долно Оризари-Општина Битола“ Техн. бр. 47/2016

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на приоритет на проектот „Изградба на улици во населено место Долно Оризари-Општина Битола“ Техн. бр. 47/2016, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 26.06.2018 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-539/2
28.06.2018 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 22 и член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 26.06.2018 година, донесе

ОДЛУКА

за утврдување на приоритет на проектот „Изградба на улици во населено место Долно Оризари-Општина Битола“ Техн. бр. 47/2016

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува приоритет на проектот „Изградба на улици во населено место Долно Оризари-Општина Битола“ Техн. бр. 47/2016 изработен од ТД Генико Прилеп.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавена во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-83/4
26.06.2018 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за давање согласност на намената на проектот „Изградба на улици во населено место Долно Оризари-Општина Битола“ Техн. бр. 47/2016

1. Ја објавувам Одлуката за давање согласност на намената на проектот „Изградба на улици во населено место Долно Оризари-Општина Битола“ Техн. бр. 47/2016, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 26.06.2018 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-539/3
28.06.2018 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 22 и член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“

бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 26.06.2018 година, донесе

О Д Л У К А

за давање согласност на намената на проектот „Изградба на улици во населено место Долно Оризари-општина Битола“ Техн. бр. 47/2016

Член 1

Со оваа Одлука се дава согласност на намената на проектот „Изградба на улици во населено место Долно Оризари-општина Битола“ Техн.бр.47/2016 изработен од ТД Генико Прилеп.

Член 2

Се дава согласност Општина Битола да достави барање за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавена во „Службен гласник на Општината Битола”.

Бр.09-83/5
26.06.2018 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола” бр. 10/05 и 17/08), донесувам

З А К Л У Ч О К

за објавување на Одлуката за утврдување на приоритет на проектот „Линиска инфраструктура градба-реконструкција на коловоз на локален пат за село Буково-Општина Битола“ Техн. бр. 3/2018

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на приоритет на проектот „Линиска

инфраструктура градба-реконструкција на коловоз на локален пат за село Буково-Општина Битола“ Техн. бр. 3/2018, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 26.06.2018 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-539/4
28.06.2018 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 22 и член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 26.06.2018 година, донесе

О Д Л У К А

за утврдување на приоритет на проектот „Линиска инфраструктура градба-реконструкција на коловоз на локален пат за село Буково-Општина Битола“ Техн. бр. 3/2018

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува приоритет на проектот „Линиска инфраструктура градба-реконструкција на коловоз на локален пат за село Буково-Општина Битола“ Техн. бр. 3/2018, изработен од ЈП за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг Битола.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавена во „Службен гласник на Општината Битола”.

Бр.09-83/6
26.06.2018 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен

весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола” бр. 10/05 и 17/08), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за давање согласност на намената на проектот „Линиска инфраструктура градба-реконструкција на коловоз на локален пат за село Буково-Општина Битола“ Техн. бр. 3/2018

1. Ја објавувам Одлуката за давање согласност на намената на проектот „Линиска инфраструктура градба-реконструкција на коловоз на локален пат за село Буково-Општина Битола“ Техн. бр. 3/2018, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 26.06.2018 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-539/5
28.06.2018 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 22 и член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 26.06.2018 година, донесе

ОДЛУКА

за давање согласност на намената на проектот „Линиска инфраструктура градба-реконструкција на коловоз на локален пат за село Буково-Општина Битола“ Техн. бр. 3/2018

Член 1

Со оваа Одлука се дава согласност на намената на проектот „Линиска инфраструктура градба-реконструкција на коловоз на локален пат за село Буково-општина Битола“ Техн.бр.3/2018, изработен од ЈП за

урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг Битола.

Член 2

Се дава согласност Општина Битола да достави барање за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавена во „Службен гласник на Општината Битола”.

Бр.09-83/7
26.06.2018 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола” бр. 10/05 и 17/08), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за утврдување на приоритет на проектот „Инфраструктура за пристап до земјоделско земјиште во КО Кукуречани - Општина Битола“

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на приоритет на проектот Инфраструктура за пристап до земјоделско земјиште во КО Кукуречани – Општина Битола“, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 26.06.2018 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-539/6
28.06.2018 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 22 и член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 26.06.2018 година, донесе

О Д Л У К А

за утврдување на приоритет на проектот „Инфраструктура за пристап до земјоделско земјиште во КО Кукуречани - Општина Битола“

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува приоритет на проектот „Инфраструктура за пристап до земјоделско земјиште во КО Кукуречани – Општина Битола“.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавена во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-83/8
26.06.2018 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

З А К Л У Ч О К

за објавување на Одлуката за давање согласност на намената на проектот „Инфраструктура за пристап до земјоделско земјиште во КО Кукуречани - Општина Битола“

1. Ја објавувам Одлуката за давање согласност на намената на проектот „Инфраструктура за пристап до земјоделско земјиште во КО Кукуречани – Општина Битола“, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 26.06.2018 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.08-539/7
28.06.2018 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 22 и член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 26.06.2018 година, донесе

О Д Л У К А

за давање согласност на намената на проектот „Инфраструктура за пристап до земјоделско земјиште во КО Кукуречани - Општина Битола“

Член 1

Со оваа Одлука се дава согласност на намената на проектот „Инфраструктура за пристап до земјоделско земјиште во КО Кукуречани – Општина Битола“.

Член 2

Се дава согласност Општина Битола да достави барање за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавена во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-83/9
26.06.2018 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член

54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола” бр. 10/05 и 17/08), донесувам

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за
дополнување на Одлуката Ценовник за
користење на спортски објекти на
подрачјето на Општината Битола

1. Ја објавувам Одлуката за дополнување на Одлуката Ценовник за користење на спортски објекти на подрачјето на Општината Битола, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 26.06.2018 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-539/8
28.06.2018 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.05/02) и член 70 од Статутот на Општина Битола („Сл. гласник на Општина Битола” бр. 10/05), Советот на Општина Битола на седницата одржана на 26.06.2018 година, донесе

О Д Л У К А
за дополнување на Одлуката Ценовник за
користење на спортски објекти на
подрачјето на Општината Битола

Член 1

Со оваа Одлука се врши дополнување на Одлуката Ценовник за користење на спортски објекти на подрачјето на Општината Битола („Сл. Гласник на Општината Битола“ бр. 11/2012 и 9/2014) во членот 1 после графичкиот приказ на Рекламен простор за Фудбалско помошно игралиште се додава графиконот:

ред. бр.	Вид на спортска активност	термини во часови	цена по термин
	Тениски терени		
1	Тенис тренинг (поединечно)	1 (еден) час	100,00 ден.
2	Официјални и пријателски тениски натпревари на клубско ниво	1 (еден) ден	2.000,00 ден.
	национално првенство во тенис	1 (еден) ден	3.000,00 ден.
	меѓународни натпревари во тенис	1 (еден) ден	6.000,00 ден.

Цените за тениските тренинзи важат од 08:00 до 18:00 часот. Од 18:00 до 22:00 часот цените се зголемуваат за 50%

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Битола”.

Бр.09-83/10
26.06.2018 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола” бр. 10/05 и 17/08), донесувам

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за
пренесување на право на управување и
тековно одржување на објектите за спорт
од локално значење-тениски игралишта
на подрачјето на Општина Битола на ЈП
„Комуналец“ Битола

1. Ја објавувам Одлуката за пренесување на право на управување и тековно одржување на објектите за спорт од локално значење-тениски игралишта на подрачјето на Општина Битола на ЈП „Комуналец“ Битола, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 26.06.2018 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-539/9
28.06.2018 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 36, став 1, точка 15, од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 65 од Закон за спортот („Службен весник на РМ“ бр.29/02...190/16) и член 70 од Статутот на општината Битола („Службен гласник на општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на општина Битола на седницата одржана на 26.06.2018 година донесе

О Д Л У К А

за пренесување на право на управување и тековно одржување на објектите за спорт од локално значење-тениски игралишта на подрачјето на Општина Битола на ЈП „Комуналец“ Битола

Член 1

Со оваа одлука Општина Битола му го пренесува правото на управување и тековно одржување на објектите за спорт од локално значење-тениски игралишта на подрачјето на Општина Битола на ЈП „Комуналец“ Битола.

Член 2

Се овластува Градоначалникот на општина Битола да склучи договор со ЈП „Комуналец“ Битола со кој подетално ќе бидат регулирани правата и обврските на двете страни.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавена во „Службен гласник на општината Битола“.

Бр.09-83/11
26.06.2018 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

З А К Л У Ч О К

за објавување на Одлуката за измена на Одлуката за имплементација на проектот Benefit од првиот повик од Програмата за прекугранична соработка со Грција 2014-2020 (Interreg IPA Programme Greece-Former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020)

1. Ја објавувам Одлуката за измена на Одлуката за имплементација на проектот Benefit од првиот повик од Програмата за прекугранична соработка со Грција 2014-2020 (Interreg IPA Programme Greece-Former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020), донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 26.06.2018 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-539/10
28.06.2018 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општина Битола на седницата одржана на 26.06.2018 година, донесе

О Д Л У К А

за измена на Одлуката за имплементација на проектот Benefit од првиот повик од Програмата за прекугранична соработка со Грција 2014-2020 (Interreg IPA Programme Greece-Former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020).

Член 1

Со оваа Одлука се врши измена во член 1 од Одлуката за имплементација на проектот Benefit од првиот повик од Програмата за

прекугранична соработка со Грција 2014-2020 (Interreg IPA Programme Greece-Former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020), („Сл. Гласник на Општината Битола“ бр. 6/2018) и истиот гласи:

„Со оваа Одлука се прифаќа за имплементација проектот Бенефит „Подобрување на енергетската ефикасност на објекти: Демонстрација за јавни објекти“ (Building ENergy EFFiciency ImprovemenT: Demonstration for public buildings) со вкупно планиран буџет од 1.159.475,00 евра од кои 392.072,00 евра се планирани за Општина Битола. Партнери во проектот се:

- Министерство за внатрешни работи и административна реконструкција (Ministry of Interior and Administrative Reconstruction - former Ministry of Macedonia and Thrace - YPESDA) од Република Грција со буџет од 500.245,00 евра; (Водечки партнер)
- Центар за обновливи енергетски извори и заштеди (Centre for Renewable Energy Sources and Saving - CRES) од Република Грција со буџет од 80.705,00 евра;
- Кластер за Биоенергија и Животна средина (Cluster of Bioenergy and Environment of Western Macedonia- CluBE) од Република Грција со буџет од 118.473,00 евра;
- Општина Битола со буџет од 392.072,00 евра;
- Јавно претпријатие за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг - Битола со буџет од 67.980,00 евра.“

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавена во „Службен гласник на општината Битола“.

Бр.09-83/12
26.06.2018 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

З А К Л У Ч О К

за објавување на Одлуката за измена на Одлуката за имплементација на проектот Cineculture од првиот повик од Програмата за прекугранична соработка со Грција 2014-2020 (Interreg IPA Programme Greece-Former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020).

1. Ја објавувам Одлуката за измена на Одлуката за имплементација на проектот Cineculture од првиот повик од Програмата за прекугранична соработка со Грција 2014-2020 (Interreg IPA Programme Greece-Former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020), донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 26.06.2018 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-539/11
28.06.2018 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општина Битола на седницата одржана на 26.06.2018 година, донесе

О Д Л У К А

за измена на Одлуката за имплементација на проектот Cineculture од првиот повик од Програмата за прекугранична соработка со Грција 2014-2020 (Interreg IPA Programme Greece-Former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020).

Член 1

Со оваа Одлука се врши измена во член 1 од Одлуката за имплементација на проектот Cineculture од првиот повик од Програмата за прекугранична соработка со Грција 2014-2020 (Interreg IPA Programme Greece-Former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020), („Сл. Гласник на Општината Битола“ бр. 5/2018) и истиот гласи:

„Со оваа Одлука се прифаќа за имплементација проектот Кинокултура „Интерак-

тивна и виртуелна презентација на културното наследство и кино – Кинокултура“ (Interactive and virtual presentation of cultural heritage & cinema – CINECULTURE) со вкупно планиран буџет од 569.264,00 евра од кои 197.530,00 евра се планирани за Општина Битола. Партнери во проектот се:

Општина Воден (Municipality of Edessa) од Република Грција со буџет од 258.190,00 евра; (Водечки партнер)

- Општина Битола со буџет од 197.530,00 евра;
- Јавно претпријатие на Воден (Municipal enterprise of Edessa) од Република Грција со буџет од 57.944,00 евра,
- Здружение за развој на екологијата, туризмот и културната соработка ГРИН-ЛИСТ од Битола со буџет од 55.600,00 евра.“

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавена во „Службен гласник на општината Битола“.

Бр.09-83/13
26.06.2018 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за основање Совет за волонтерство на Општина Битола

1. Ја објавувам Одлуката за основање Совет за волонтерство на Општина Битола, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 26.06.2018 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-539/12
28.06.2018 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 42, став 2, член 80 од Деловникот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 15/2005), член 70 од Стаутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр.10/05), а во врска со Стратегија за развој на волонтерството во Општина Битола за периодот 2015-2018, Советот на Општината Битола на седницата одржана на 26.06.2018 година, донесе

ОДЛУКА

за основање совет за волонтерство на Општина Битола

Член 1

Со оваа Одлука се уредува основањето на Советот за волонтерство на Општина Битола (во натамошниот текст Советот за волонтерство), делокруг на работа, постапка за избор на членовите на советот и други прашања од значење за работата на Советот за волонтерство.

Член 2

(1) Советот за волонтерство е советодавно работно тело на Советот на Општина Битола кој се основа со цел да работи на зголемување на младинско учество во локалната заедница преку волонтерство и препознавање и признавање на волонтерскиот труд на локално ниво.

(2) Членовите на советот за волонтерство се избираат на две години.

(3) Советот на општината може да разреши член на Советот за волонтерство и пред истекот на мандатот на лично барање, ако престане да ги исполнува условите за членство, ако неоправдано отсуствува од три последователни седници на Советот за волонтерство и ако со правосилна судска пресуда е осуден на безусловна казна затвор во траење подолго од шест месеци.

Член 3

(1) Советот за волонтерство го сочинуваат девет члена.

(2) Советот на Општината покренува постапка за избор на членови во Советот за волонтерство со јавен повик.

(3) Кандидатите за членови на Советот за волонтерство ги предлагаат локални јавни институции и граѓански организации.

(4) Врз основа на писмените предлози од предлагачите на предлог на Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања, Советот на Општината го избира и разрешува Советот за волонтерство.

(5) Советот за волонтерство од своите редови избира претседател и заменик, согласно Деловникот за работа на Советот за волонтерство.

(6) Советот за волонтерство од своите редови избира претседател на советот, со мандат од 2 години, без можност за повторен избор.

(7) Претседателот го застапува и претставува Советот за волонтерство.

(8) Претседателот на Советот за волонтерство ги свикува и раководи со седниците на Советот за волонтерство во општината, се грижи за организацијата и работата на Советот за волонтерство.

Член 4

(1) Советот за волонтерство во Општината ги врши следните работи:

- разгледува прашања кои се важни за работата на Советот за волонтерство;
- донесува Деловник за работа на Советот за волонтерство;
- го избира и разрешува претседателот на Советот за волонтерство.
- поднесува предлози до Советот на Општина Битола за идентификувани проблеми поврзани со волонтерството на локално ниво и начини за нивно решавање;
- поднесува предлози до Советот на Општина Битола за донесување одлуки, програми и други акти за подобрување на состојбата на волонтерството на локално ниво;
- дава мислење по одлуки, програми, и други акти кои се во надлежност на советот на Општина Битола, а кои ги засегаат волонтерите на локално ниво;
- изработува извештаи до надлежните органи за програмите за волонтерство, а по потреба предлага и донесува Програма за решавање на проблемите со волонтер-

ството, со цел подобрување на состојбата на волонтирањето на локално ниво;

- предлага мерки за остварување и спроведување на одлуки и програми за волонтерство;
- организира работилници, предавања, трибини, кампањи, манифестации и други активности во врска со волонтерството;
- информира и промовира за активностите на Советот за волонтерство;
- поттикнува соработка со волонтерски организации од други градови на Република Македонија и
- врши други работи.

Член 5

(1) Советот за волонтерство одржува редовни седници по потреба, но најмалку шест пати годишно.

(2) Седниците ги свикува и со нив заседава претседателот на Советот за волонтерство.

(3) Претседателот на Советот за волонтерство е должен да свикува вонредна седница на предлог на најмалку 1/3 од вкупниот број на членови.

(4) Советот за волонтерство ги донесува одлуките од мнозинството гласови ако на седницата присуствуваат мнозинство од вкупно избраните членови на Советот за волонтерство.

(5) Советот за волонтерство може да формира постојани и повремени работни тела за потесни кругови на делување, за организирање форуми, трибини и работилници за одделни возрасни групи на волонтери или за проблеми кои ги загрижуваат волонтерите.

(6) Седниците се јавни.

Член 6

(1) Советот за волонтерство донесува програма за работа на Советот за волонтерство и ја доставува до Советот на општината за секоја календарска година.

Програмата ги содржи следните активности:

- Учество во креирањето и пратење на локалната програма за работа на волонтерите.

- Соработка со другите советодавни тела во Република Македонија.
- Консултирање со волонтерските организации за теми значајни за волонтерството.
- Соработка со телата во општината.

(2) Програмата содржи и останати активности значајни за работата на Советот за волонтерство и подобрување на положбата на волонтерите.

(3) Програмата за работа на Советот за волонтерство ја донесува со мнозинството на гласови од сите членови на Советот за волонтерство.

(4) Програмата се донесува и поднесува на одобрување пред Советот за волонтерство најкасно до 30 ноември во тековната година, за наредната година.

Член 7

(1) Начинот на работа на Советот за волонтерство поблиску се утврдува со Деловник за работа на Советот за волонтерство.

(2) Деловникот се усвојува со мнозинство гласови на членовите на советот.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-83/14
26.06.2018 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за кофинансирање (учество) на Општина Битола со цел аплицирање за реализација на подпроект „Зголемена туристичка понуда на Пелагонискиот регион преку реставрирање и адаптирање на Офицерски дом заедно со партерното уредување“ - Битола

1. Ја објавувам Одлуката за кофинансирање (учество) на Општина Битола со цел аплицирање за реализација на подпроект „Зголемена туристичка понуда на Пелагонискиот регион преку реставрирање и адаптирање на Офицерски дом заедно со партерното уредување“ – Битола, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 26.06.2018 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-539/13
28.06.2018 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 36, став 1, точка 15, од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) и член 70 од Статутот на општината Битола („Службен гласник на општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), а во врска со повикот за изразување на интерес за „Инвестиции на подгрантови во инфраструктура поврзана со туризмот и поврзувања во дестинациите“ бр.LRCP-1/18, Советот на општина Битола на седницата одржана на 26.06.2018 година, донесе

ОДЛУКА

за кофинансирање (учество) на Општина Битола со цел аплицирање за реализација на подпроект „Зголемена туристичка понуда на Пелагонискиот регион преку реставрирање и адаптирање на Офицерски дом заедно со партерното уредување“ - Битола

Член 1

Со оваа Одлука општина Битола се обврзува за кофинансирање (учество) на општина Битола со цел аплицирање за реализација на подпроект „Зголемена туристичка понуда на Пелагонискиот регион преку реставрирање и адаптирање на Офицерски дом заедно со партерното уредување“ – Битола, во паричен износ од 7.006.295,00 денари.

Партнер за реализација на подпроектот на општина Битола е Стопанска комора на РМ со паричен износ од 123.000,00 денари.

Останатите средства за реализација на подпроектот ќе бидат покриени од средства од Светска Банка.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавена во „Службен гласник на општината Битола“.

Бр.09-83/15
26.06.2018 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Решението за давање согласност на Измената и дополнување на Годишниот план за вработување на ЈП „Комуналец“ Битола за 2018 година

1. Го објавувам Решението за давање согласност на Измената и дополнување на Годишниот план за вработување на ЈП „Комуналец“ Битола за 2018 година, донесено на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 26.06.2018 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-539/14
28.06.2018 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), а во врска со член 20–б од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на РМ“ бр. 27/14, 199/14 и 27/16) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 26.06.2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за давање согласност на Измената и дополнување на Годишниот план за вработување на ЈП „Комуналец“ Битола за 2018 година

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Измената и дополнување на Годишниот план за вработување на ЈП „Комуналец“ Битола бр. 01-102/11 од 20.06.2018 година.

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-83/16
26.06.2018 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за утврдување на приоритет на Проектот „Уредување на излетничко место заедно со сите потребни поврзувања со вода и канализација вклучувајќи и поврзување со електрична мрежа во с. Лопатица Општина Битола“

1. Ја објавувам Одлуката за утврдување на приоритет на Проектот „Уредување на излетничко место заедно со сите потребни поврзувања со вода и канализација вклучувајќи и поврзување со електрична мрежа во с. Лопатица Општина Битола“, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 26.06.2018 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-539/15
28.06.2018 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 22 и член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа

(„Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 26.06.2018 година, донесе

О Д Л У К А

за утврдување на приоритет на Проектот „Уредување на излетничко место заедно со сите потребни поврзувања со вода и канализација вклучувајќи и поврзување со електрична мрежа во с. Лопатица Општина Битола“

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува приоритет на проектот „Уредување на излетничко место заедно со сите потребни поврзувања со вода и канализација вклучувајќи и поврзување со електрична мрежа во с. Лопатица Општина Битола“.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавена во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-83/17
26.06.2018 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), донесувам

З А К Л У Ч О К

за објавување на Одлуката за давање согласност на намената на Проектот „Уредување на излетничко место заедно со сите потребни поврзувања со вода и канализација вклучувајќи и поврзување со електрична мрежа во с. Лопатица Општина Битола“

1. Ја објавувам Одлуката за давање согласност на намената на Проектот „Уредување на излетничко место заедно со сите потребни поврзувања со вода и канализација вклучувајќи и поврзување со

електрична мрежа во с. Лопатица Општина Битола“, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 26.06.2018 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-539/16
28.06.2018 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 22 и член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 26.06.2018 година, донесе

О Д Л У К А

за давање согласност на намената на проектот „Уредување на излетничко место заедно со сите потребни поврзувања со вода и канализација вклучувајќи и поврзување со електрична мрежа во с. Лопатица Општина Битола“

Член 1

Со оваа Одлука се дава согласност на намената на проектот „Уредување на излетничко место заедно со сите потребни поврзувања со вода и канализација вклучувајќи и поврзување со електрична мрежа во с. Лопатица Општина Битола“.

Член 2

Се дава согласност Општина Битола да достави барање за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавена во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-83/18
26.06.2018 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола” бр. 10/05 и 17/08), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Решението за давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на Одлуката бр.02-56/1 од 22.01.2018 година за утврдување на тарифи за вода во ЈКП „Водовод“ Битола за регулиран период 2018-2020 бр. 02-469/1 од 19.06.2018 година

1. Го објавувам Решението за давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на Одлуката бр. 02-56/1 од 22.01.2018 година за утврдување на тарифи за вода во ЈКП „Водовод“ Битола за регулиран период 2018-2020 бр. 02-469/1 од 19.06.2018 година, донесено на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 26.06.2018 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-539/17
28.06.2018 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ., бр.38/96...64/18), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ., бр.05/02) и член 70 од Статутот на Општина Битола („Службен гласник на Општина Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 26.06.2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на Одлуката бр.02-56/1 од 22.01.2018 година за утврдување на тарифи за вода во ЈКП „Водовод“ Битола за регулиран период 2018-2020 бр. 02-469/1 од 19.06.2018 година

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката за измена и дополнување на Одлуката бр.02-56/1 од 22.01.2018 година за утврдување на тарифи за вода во ЈКП „Водовод“ Битола за регулиран период 2018-2020 бр. 02-469/1 од 19.06.2018 година, донесена од Управниот одбор на Претпријатието.

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во „Службен гласник на Општина Битола”.

Бр.09-83/19
26.06.2018 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола” бр. 10/05 и 17/08), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Решението за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифата за собирање и одведување на урбани отпадни води на КЈП „Нискоградба“ Битола за регулиран период 2018-2020 година по категории на корисници бр.02-442/4 од 20.06.2018 година

1. Го објавувам Решението за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифата за собирање и одведување на урбани отпадни води на КЈП „Нискоградба“ Битола за регулиран период 2018-2020 година по категории на корисници бр.02-442/4 од 20.06.2018 година, донесено на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 26.06.2018 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-539/18
28.06.2018 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на

РМ,, бр.38/96...64/18), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ,, бр.05/02) и член 70 од Статутот на Општина Битола („Службен гласник на Општина Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 26.06.2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифата за собирање и одведување на урбани отпадни води на КЈП „Нискоградба“ Битола за регулиран период 2018-2020 година по категории на корисници бр.02-442/4 од 20.06.2018 година

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката за утврдување на тарифата за собирање и одведување на урбани отпадни води на КЈП „Нискоградба“ Битола за регулиран период 2018-2020 година по категории на корисници бр.02-442/4 од 20.06.2018 година, донесена од Управниот одбор на Претпријатието.

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.09-83/20
26.06.2018 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола” бр. 10/05 и 17/08), донесувам

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Решението за разрешување и именување на членови во Комисија за проценка на штети од елементарни и други непогоди

1. Го објавувам Решението за разрешување и именување на членови во Комисија за проценка на штети од елементарни и други непогоди, донесено на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 26.06.2018 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.08-539/19
28.06.2018 год.
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општината Битола,
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 22 став 1 точка 10 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05 и 17/08), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 26.06.2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за разрешување и именување на членови во Комисија за проценка на штети од елементарни и други непогоди

1. Се разрешуваат од членови во Комисијата за проценка на штети од елементарни и други непогоди лицата:

- Димче Јошевски-претседател
- Јордан Кузмановски-член
- Лидија Трајкова-член
- Весна Гаштевска-член
- Љупчо Лазаревски-член

2. Се именуваат за членови во Комисијата за проценка на штети од елементарни и други непогоди лицата:

- Александар Цуцуловски, дипл. фармерски инж., претседател
- Стевче Митревски, м-р по биотехнолошки науки
- Елизабета Колевска, инж.агроном,
- Митре Стојановски, проф. д-р по агрономија и
- Марјан Јовановски, дипл. инж. архитект, претставник од Општина Битола.

3. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-83/21
26.06.2018 г.
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општината Битола
Валентин Груевски

СОДРЖИНА

О Д Л У К А за давање на времено користење на недвижен имот објект без надоместок на УЗ „Коле Лачето“ кој се наоѓа на ул. „Партизанска“ бб Битола на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Битола.....	1	О Д Л У К А за измена на Одлуката за имплементација на проектот Cineculture од првиот повик од Програмата за прекугранична соработка со Грција 2014-2020 (Interreg IPA Programme Greece-Former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020).....	8
О Д Л У К А за утврдување на приоритет на проектот „Изградба на улици во населено место Долно Оризари-Општина Битола“ Техн. бр. 47/2016....	2	ОДЛУКА за основање совет за волонтерство на Општина Битола	9
О Д Л У К А за давање согласност на намената на проектот „Изградба на улици во населено место Долно Оризари-општина Битола“ Техн. бр. 47/2016.....	3	О Д Л У К А за кофинансирање (учество) на Општина Битола со цел аплицирање за реализација на подпроект „Зголемена туристичка понуда на Пелагонискиот регион преку реставрирање и адаптирање на Офицерски дом заедно со партерното уредување“ – Битола.....	11
О Д Л У К А за утврдување на приоритет на проектот „Линиска инфраструктура градба-реконструкција на коловоз на локален пат за село Буково-Општина Битола“ Техн. бр. 3/2018	3	Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на Измената и дополнување на Годишниот план за вработување на ЈП „Комуналец“ Битола за 2018 година	12
О Д Л У К А за давање согласност на намената на проектот „Линиска инфраструктура градба-реконструкција на коловоз на локален пат за село Буково-Општина Битола“ Техн. бр. 3/2018	4	О Д Л У К А за утврдување на приоритет на Проектот „Уредување на излетничко место заедно со сите потребни поврзувања со вода и канализација вклучувајќи и поврзување со електрична мрежа во с. Лопатица Општина Битола“ .	13
О Д Л У К А за утврдување на приоритет на проектот „Инфраструктура за пристап до земјоделско земјиште во КО Кукуречани – Општина Битола“	5	О Д Л У К А за давање согласност на намената на проектот „Уредување на излетничко место заедно со сите потребни поврзувања со вода и канализација вклучувајќи и поврзување со електрична мрежа во с. Лопатица Општина Битола“ .	13
О Д Л У К А за давање согласност на намената на проектот „Инфраструктура за пристап до земјоделско земјиште во КО Кукуречани – Општина Битола“	5	Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на Одлуката бр.02-56/1 од 22.01.2018 година за утврдување на тарифи за вода во ЈКП „Водовод“ Битола за регулиран период 2018-2020 бр. 02-469/1 од 19.06.2018 година	14
ОДЛУКА за дополнување на Одлуката Ценовник за користење на спортски објекти на подрачјето на Општината Битола	6	Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифата за собирање и одведување на урбани отпадни води на КЈП „Нискоградба“ Битола за регулиран период 2018-2020 година по категории на корисници бр.02-442/4 од 20.06.2018 година.....	15
О Д Л У К А за пренесување на право на управување и тековно одржување на објектите за спорт од локално значење-тениски игралишта на подрачјето на Општина Битола на ЈП „Комуналец“ Битола.....	7	Р Е Ш Е Н И Е за разрешување и именување на членови во Комисија за проценка на штети од елементарни и други непогоди.....	15
О Д Л У К А за измена на Одлуката за имплементација на проектот Benefit од првиот повик од Програмата за прекугранична соработка со Грција 2014-2020 (Interreg IPA Programme Greece-Former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020).....	7		

Издавач: Општина Битола
тел. 047 234 234; 047 208 300

Буџет на Општина Битола
Сметка: 703014002963013 Народна банка на Р.М.
Д.Б. 4002996128471
Приходна Шифра 725211